

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната влада на Сојузна Република Југославија за заемно поттикнување и заштита на инвестициите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 1996 година.

Број 08-4138/1
18 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 1

Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната влада на Сојузна Република Југославија за заемно поттикнување и заштита на инвестициите, склучена во Скопје на 4 септември 1996 година.

Член 2

Спогодбата во оригинал на македонски, српски и на английски јазик гласи:

**СПОГОДБА
МЕЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И
СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

**ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ**

Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија (во натамошниот текст: "Договорни страни"),

Со желба за создавање поволни услови за зголемување на стопанската соработка меѓу Договорните страни,

Со цел да се создадат и одржуваат поволни услови за заемни вложувања,

Уверени дека поттикнувањето и заштитата на инвестициите ќе придонесат за јакнење на претприемачките иницијативи и со тоа значително ќе придонесат за развој на стопанските односи меѓу Договорните страни,

Се договорија за следново:

Член 1
Дефиниции

1. Во смисла на оваа спогодба:

Изразот "инвестиција" означува секој вид средства кои инвеститорот од едната Договорна страна ги вложува на територијата на Другата договорна страна, во согласност со нејзините закони и прописи и опфаќа посебно, но не и исклучиво:

- а) подвижен и недвижен имот и сите други права на сопственост *in rem*, како што се хипотека, залог или гаранција;
- б) акции, обврзници како и други видови хартии од вредност и удели во компании;
- в) побарувања во пари или било кои други побарувања врз основа на договор кои имаат економска вредност;
- г) права од интелектуална сопственост, како што се: авторски права и други сродни права и права на индустриска сопственост, како што се: патенти, лиценци, индустриски дизајн или модели, трговски знаци, како и *good will*, технички постапки и *know how*;
- д) концесии во согласност со законите и прописите на Договорната страна на чија територија се врши инвестирање, вклучувајќи ги концесиите за истражување, вадење и користење на природни богатства.

Промената на формата во која средствата се инвестираат нема да влијае на нивниот карактер како инвестиција.

2. Изразот "инвеститор" се однесува на секое физичко или правно лице на едната Договорна страна кое инвестира на територијата на другата Договорна страна.

- а) Под физичко лице се подразбира лице кое има државјанство на едната Договорна страна и инвестира на територијата на другата Договорна страна.
- б) Под правно лице се подразбира конституирано, основано или на друг начин правосилно организирано правно лице во согласност со законите и прописите на едната Договорна страна, кое има седиште на територијата на таа Договорна страна и кое инвестира на територијата на другата Договорна страна.

3. Изразот "приход" ги означува приходите кои произлегуваат од инвестирањето и опфаќаат посебно, но не и исклучиво: профит, капитална добивка, дивиденди, реинвестиран капитал, камати, авторски хонорари, надоместоци за патенти и лиценци, како и други слични надоместоци.

4. Изразот "територија" означува:

а) во случајот на Република Македонија: територијата на Република Македонија вклучувајќи го подрачјето на копно, водените површини и воздушниот простор, на кои во согласност со своите закони и прописи и со меѓународното право ги врши своите суверени права и јурисдикција;

б) во случајот на Сојузна Република Југославија: територијата на Сојузна Република Југославија вклучувајќи ја површината опфатена со копнените граници, како и подрачјето на море, морското дно и неговото подземје вон територијалното море на кое има суверени права и јурисдикција во согласност со своите закони и прописи и меѓународното право.

Член 2

Поттикнување и заштита на инвестициите

1. Секоја Договорна страна ќе ги поттикнува и ќе создава поволни услови за инвеститорите на другата Договорна страна за инвестиирање на нејзината територија и ќе ги одобрува таквите инвестиции во согласност со своите закони и прописи.

2. Инвестициите на инвеститорите од било која Договорна страна во секое време ќе уживаат праведен и рамноправен третман, целосна заштита и безбедност на територијата на другата Договорна страна.

Член 3

Национален третман и третман на најповластена нација

1. Секоја Договорна страна на својата територија ќе обезбеди правичен и непристрасен третман на инвестициите на инвеститорите од другата Договорна страна. Овој третман нема да биде понеповолен од оној кој секоја Договорна страна го обезбедува за инвестициите на сопствените инвеститори или на инвеститори од трета држава.

2. Секоја Договорна страна на својата територија на инвеститорите од другата Договорна страна, во поглед на управување, одржување, користење, уживање или располагање со нивните инвестиции ќе им обезбеди третман кој не е понеповолен од оној кој го доделува на сопствените инвеститори или на инвеститори од трети земји, во зависност од тоа кој е поповолен.

3. Одредбите од став 1 и 2 на овој член нема да се подразбираат така да ја обврзуваат едната Договорна страна на инвеститорите од другата Договорна страна да им дава било какви погодности во третманот, преференцијали или привилегии кои првата Договорна страна може да ги доделува на:

а) царинска унија, слободна трговска зона, монетарна унија или слична меѓународна спогодба со која се основаат вакви унији или други форми на регионална соработка, на која било Договорна страна е или може да стане потписник, или

б) било каква меѓународна спогодба или аранжман кој во целост или делумно се однесува на оданочување.

Член 4 Надомест на загуби

На инвеститорите на едната Договорна страна чии инвестиции на територијата на другата Договорна страна претрпат загуби заради војна или друг вооружен судир, вонредни состојби, побуни, востанија или немири на територијата на другата Договорна страна, таа ќе обезбеди, во поглед на враќање, обештетување, надоместување или на друг начин намирување на загубите, третман кој нема да биде понеповолен од оној кој другата Договорна страна го дава на сопствените инвеститори или на инвеститори од било која трета држава. Плаќањата по овој основ ќе се вршат без непотребно одлагање и ќе бидат слободно трансферабилни.

Член 5 Експропријација

Инвестициите на инвеститорите од било која Договорна страна нема да бидат национализирани, експроприирани, ниту подведени на мерки со еднакво дејство како на експропријација или национализација (во натамошниот текст: "експропријација") на територијата на другата Договорна страна, освен заради јавен интерес. Експропријација ќе се врши со примена на закон, на недискриминаторна основа, со адекватен надомест кој ќе се изврши без непотребно одлагање. Ваквиот надомест ќе одговара на пазарната вредност на експроприраната инвестиција непосредно пред експропријацијата или пред предстојната експропријација да стане општо познат факт, во зависност од тоа што пред тоа се случило, вклучувајќи ја каматата пресметана врз LIBOR основа, на годишно ниво, до датумот на исплатата и ќе биде исплатена без непотребно одлагање, не подолго од три месеци и слободно трансферибилна.

Член 6 Трансфери

1. Секоја Договорна страна, по плаќањата на сите фискални и други обврски на инвеститорот од другата Договорна страна, ќе им гарантира на инвеститорите од другата Договорна страна, во согласност со законите и прописите на првата Договорна страна, слободен трансфер на плаќањата кои се однесуваат на нивните инвестиции, а посебно, но не и исклучиво на:

а) капиталот и дополнителните средства за одржување или зголемување на инвестициите;

- б) приходите во согласност со член 1 на оваа спогодба;
- в) средствата од отплати на кредити и заеми;
- г) приходите од потполна или делумна продажба или ликвидација на инвестицијата;
- д) средствата платени во смисла на член 4,5 и 7 од оваа спогодба.

2. Трансферите од ставот 1 на овој член ќе се вршат без непотребно одлагање во конвертибилна валута, по официјалниот курс кој важи на денот на трансферот на територијата на Договорната страна каде што се реализира инвестицијата.

Член 7 Суброгација

1. Ако едната Договорна страна или нејзина овластена институција изврши плаќање на сопствените инвеститори според гаранцијата која ја одобрила за инвестирање на територијата на другата Договорна страна, другата Договорна страна ќе признае:

а) доделување, според закон или во согласност со правната трансакција, било какво право или побарување на инвеститор на првата Договорна страна или од нејзе овластена институција, како и

б) дека првата Договорна страна или нејзина овластена институција според суброгацијата е овластена да остварува права или реализира побарувања на инвеститор и ќе преземе обврски кои се однесуваат на инвестициите.

2. Суброгираните права или побарувања нема да ги надминуваат првобитните права или побарувања на инвеститорот.

3. Суброгација на правата и обврските на осигурениот инвеститор, исто така, се однесува и на трансферот на плаќањата кој се врши во согласност со член 6 од оваа спогодба.

Член 8 Решавање на спорови меѓу Договорните страни

1. Споровите меѓу Договорните страни во врска со толкувањата или примената на оваа спогодба ќе се решаваат, во што е можно поголема мерка, со преговори меѓу Договорните страни.

2. Доколку спорот меѓу Договорните страни не може да се реши на овој начин во рок од шест месеци од започнувањето на преговорите, спорот, на барање на едната Договорна страна, ќе биде поднесен на арбитражен суд.

3. Арбитражниот суд од став 2 на овој член ќе се конституира на AD НОС основа, за секој одделен случај, на следниот начин: во рок од 3 месеци од приемот на барањето за арбитража секоја

Договорна страна ќе именува по еден член на судот. Овие два члена, во рок од два месеци, ќе одберат трет член на судот - државјанин на трета земја, кој со согласност на двете Договорни страни, ќе биде именуван за претседател на судот.

4. Доколку во роковите утврдени во ставот 3 на овој член не се конституира арбитражниот суд, и едната и другата Договорна страна може, без спогодба од било кој вид, да побара од претседателот на Меѓународниот суд на правдата да ги изврши потребните именувања. Доколку претседателот е државјанин на едната или на другата Договорна страна, или ако на друг начин е спречен да ја врши оваа функција, ќе се побара од потпредседателот да ги изврши потребните именувања. Доколку потпредседателот е државјанин на едната или на другата Договорна страна, или ако и тој е спречен да ја врши оваа функција, следниот по старешинство член на Меѓународниот суд на правдата, кој не е државјанин на едната или на другата Договорна страна, ќе биде замолен да ги изврши потребните именувања.

5. Арбитражниот суд одлуките ќе ги донесува врз основа на одредбите на оваа спогодба, како и ошто прифатените принципи и правила на меѓународното право. Арбитежниот суд одлуките ги донесува со мнозинство гласови. Овие одлуки се конечни и задолжителни за двете Договорни страни. Судот утврдува сопствена постапка на работа.

6. Секоја Договорна страна ќе ги поднесува трошоците за својот член на судот и неговото учество во арбитражната постапка. Трошоците за претседателот и останатите трошоци подеднакво ги поднесуваат Договорните страни.

Член 9

Решавање спорови меѓу едната Договорна страна и инвеститорите на другата Договорна страна

1. Споровите меѓу инвеститорите на едната Договорна страна и другата Договорна страна во врска со обврските на другата Договорна страна по основа на оваа Спогодба, а во врска со инвестициите на инвеститорите на првата Договорна страна, ќе се решаваат во најголема можна мерка по пат на преговори.

2. Доколку споровите наведени во ставот 1 на овој член не можат да се решат по пат на преговори во рок од шест месеци од денот на приемот на писменото известување за настанатиот спор, и едната и другата страна во спорот ќе имаат право да поднесат барање за решавање пред надлежниот суд на Договорната страна која е страна во спорот.

3. Наместо со примена на одредбата од ставот 2 на оваа спогодба и едната и другата страна во спорот може спорот да го упати на арбитражно решавање на:

а) AD НОС арбитражен суд во согласност со Арбитражните правила на Комисијата за меѓународна трговија на Обединетите нации (UNCITRAL), или

б) Меѓународниот центар за решавање на инвестициони спорови, во случај двете Договорни страни да се потписници на Конвенцијата за решавање на инвестициони спорови меѓу држави и државјани на други држави, отворена за потпишување во Вашингтон на 18 Март 1965 (Конвенција ICSID).

4. Пресудата ќе биде конечна и задолжителна за двете страни во спорт и ќе биде спроведена во согласност со законите и прописите на Договорната страна на чија територија инвестицијата е реализирана.

Член 10

Примена на други одредби

Доколку законите на Договорните страни, односно сегашните или идни меѓународни спогодби меѓу Договорните страни или други меѓународни спогодби чии потписници се Договорните страни, содржат одредби, со кои, на инвестициите на инвеститорите на другата Договорна страна, им се дава третман кој е поповолен од третманот кој се обезбедува со оваа спогодба, таквите закони и спогодби, во мерка која е поповолна ќе имаат предност над оваа спогодба.

Член 11

Консултации

Претставници на Договорните страни, по потреба ќе одржуваат консултации во врска со прашања кои се однесуваат на примената на оваа спогодба. Консултациите ќе се одржуваат на предлог на една Договорна страна, во место и време кое ќе се договори по дипломатски пат.

Член 12

Примена на спогодбата

Оваа спогодба ќе се применува на инвестициите на територијата на Договорната страна кои, во согласност со своите закони и прописи, ги вршат инвеститорите на другата Договорна страна од денот на влегувањето во сила на оваа Спогодба.

Член 13

Влегување во сила, траење и престанок на важење на спогодбата

1. Оваа спогодба подлежи на ратификација и влегува во сила на денот на размената на инструментите за ратификација.

2. Оваа спогодба се склучува за период од десет години и автоматски понатаму продолжува да важи во сукцесивни периоди од десет години, освен ако једната Договорна страна писмено не ја извести

другата Договорна страна, најмалку дванаесет месеци пред истекот на рокот, за својата намера да ја раскине спогодбата.

3. На инвестициите реализирани пред настапувањето на откажувањето на оваа спогодба одредбите од член 1 до 12 и понатаму ќе важат во период од наредни десет години од тој датум.

Во потврда на тоа доле потпишаните лица, овластени од своите влади, ја потпишаа оваа спогодба.

Составено во Скопје на ден 4 септември 1996 година во два оригинала, на македонски, српски и английски јазик, со тоа што сите текстови подеднакво се автентични. Во случај на разлики во толкувањето, текстот на английски јазик е меродавен.

**ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
д-р Таки Фити с.р.

**ЗА СОУЗНАТА ВЛАДА НА
СОУЗНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**
Горѓе Ширадовиќ с.р.

С П О Р А З У М

измеѓу

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ

и

САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

О УЗАЈАМНОМ ПОДСТИЦАЊУ И ЗАШТИТИ УЛАГАЊА

Влада Републике Македоније и Савезна Влада Савезне Републике Југославије (у даљем тексту: "Стране уговорнице"),

У жељи да створе повољне услове за повеќање привредне сарадње између Страна уговорница,

У намери да створе и одржавају повољне услове за узајамна улагања,

Уверене да ќе подстицање и заштита улагања допринети јачању предузетничких иницијатива и тиме значајно допринети развоју привредних односа између Страна уговорница,

Споразумелe су сe o следeћem:

Члан 1.
Дефиниције

1. У смислу овог споразума:

Израз "улагања" означава сваку врсту средстава која улагач једне Стране уговорнице улаже, на територији друге Стране уговорнице, у складу са њеним законима и прописима и обухвата посебно, мада не и искључиво:

а) покретну и непокретну имовину и сва друга права својине ин рем, као шту су хипотека, залога или јемство;

б) акције, обвезнице као и друге врсте хартија од вредности и учешћа у компанијама;

в) новчана потраживања или ма која друга потраживања по основу уговора која имају економску вредност;

г) права интелектуалне својине, као што су ауторска права и друга сродна права и права индустриске својине, као што су патенти, лиценце, индустриски дизајн или модели, трговачки знаци, као и goodwill, технички процеси и know-how;

д) концесије у складу са законима и прописима Стране уговорнице на чијој територији се врши улагање, укључујући концесије за истраживање, вађење и коришћење природних богатстава.

Промена облика у коме се средства улажу неће утицати на њихов карактер као улагања.

2. Израз "улагач" односи се на свако физичко лице или правно лице једне Стране уговорнице које улаже на територији друге Стране уговорнице.

а) физичко лице које има држављанство једне Стране уговорнице и улаже на територији друге Стране уговорнице.

б) правно лице установљено, основано или на други начин правовољано организовано у складу са законима и прописима једне Стране уговорнице, које има седиште на

територији те Стране уговорнице и које улаже на територији друге Стране уговорнице.

3. Израз "приноси" означава износе које доноси, улагање и обухвата посебно, мада не и искључиво: профит, капиталну добит, дивиденде, реинвестирали капитал, камате, ауторске хонораре, накнаде за патенте и лицензе, као и друге сличне накнаде.

4. Израз "територија" означава:

а) у случају Републике Македоније: територију Републике Македоније укључујући подручја копно, водене површине и ваздушни простор на коме у сагласности са својим законима и прописима и са међународним правом врши своја суверена права и јурисдикцију.

б) у случају Савезне Републике Југославије: територију Савезне Републике Југославије укључујући површину обухваћену копненим границама, као и подручје мора, морско дно и његово подземље ван територијалног мора на коме има суверена права и јурисдикцију у складу са својим законима и прописима и међународним правом;

Члан 2.

Подстицање и заштита улагања

1. Свака Страна уговорница ће подстицати и стварати повољне услове за улагаче друге Стране уговорнице како би вршили улагања на њеној територији и дозвољавати таква улагања у складу са својим законима и прописима.

2. Улагања улагача било које Стране уговорнице ће у свако време уживати правичан и равноправан третман, пуну заштиту и безбедност на територији друге Стране уговорнице.

Члан 3.

Национални третман и третман најповлашћеније нације

1. Свака Страна уговорница ће на својој територији обезбедити правичан и непристрасан третман

улагањима улагача друге Стране уговорнице. Овај третман неће бити мање повољан од оног који свака Страна уговорница обезбеђује улагањима сопствених улагача или улагача треће државе.

2. Свака Страна уговорница ће на својој територији улагачима друге Стране уговорнице у погледу управљања, одржавања, коришћења, уживања или располагања њиховим улагањима обезбедити третман који није мање повољан од оног који додељује сопственим улагачима или улагачима трећих земаља, зависно од тога који је повољнији.

3. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана неће се тумачити тако да обавезују једну Страну уговорницу да улагачима друге Стране уговорнице даје било какву погодност у третману, преференцијале или привилегије које прва Страна уговорница може додељивати:

а) царинској унији, слободној трговинској зони, монетарној унији или сличном међународном споразуму којим се оснивају овакве уније или други облици регионалне сарадње, чији било која Страна уговорница јесте или може постати потписник, или

б) било каквом међународном споразуму или аранжману који се у целости или делимично односи на опорезивање.

Члан 4.

Накнада губитака

Улагачима Стране уговорнице чија улагања на територији друге Стране уговорнице претрпе губитке услед рата или другог оружаног сукоба, ванредног стања, побуне, устанка или немира на територији друге Стране уговорнице, ова ће обезбедити, у погледу повраћаја, обештећења, накнаде или другог начина измирења губитака, третман који неће бити мање повољан од оног који друга Страна уговорница даје сопственим улагачима или улагачима било

које треће државе. Плаќања по наведеном основу вршиће се без непотребног одлагања и биће слободно трансферабилна.

Члан 5.

Експропријација

Улагања улагача било које Стране уговорнице неће бити национализована, експроприсана, нити подвргнута мерама по дејству једнаким експропријацији или национализацији (у даљем тексту: "експропријација") на територији друге Стране уговорнице, осим у јавном интересу. Експропријација ће се вршити уз примену закона, на недискриминаторној основи, уз адекватну накнаду која ће се извршити без непотребног одлагања. Оваква накнада ће одговарати тржишној вредности експроприсаног улагања непосредно пре експропријације или пре него што је предстојећа експропријација постала опште позната чињеница, у зависности од тога шта се пре догодило, укључиваће камату обрачунату по основу LIBOR-а на годишњем нивоу до датума исплате, биће исплаћена без непотребног одлагања не дужег од 3 месеца и слободно трансферибилна.

Члан 6.

Трансфери

1. Свака Страна уговорница ће, након плаќања свих фискалних и других обавеза улагача друге Стране уговорнице, гарантовати улагачима друге Стране уговорнице, у складу са законима и прописима прве Стране уговорнице, слободан трансфер плаќања која се односе на њихова улагања, а посебно, мада не и искључиво:

- а) капитала и додатних износа за одржавање или повећање улагања;
- б) приноса у складу са чл. 1. овог споразума;
- в) средстава од отплате кредита и зајмова;
- г) прихода од потпуне или делимичне продаје или ликвидације улагања;
- д) износа плаћених у смислу чл. 4., 5. и 7. овог споразума.

2. Трансфери из става 1. овог члана вршиће се без непотребног одлагања у конвертибилној валути, по званичном курсу који важи на дан трансфера на територији Стране уговорнице где се улагање реализује.

Члан 7. Суброгација

1. Ако Страна уговорница или њена овлашћена институција изврши плаћање сопственим улагачима према гаранцији коју је одобрila за улагање на територији друге Стране уговорнице, друга Страна уговорница ће признати:

а) доделу према закону или у складу са правном трансакцијом било ког права или потраживања улагача прве Стране уговорнице или њене овлашћене институције, као и

б) да је прва Страна уговорница или њена овлашћена институција према суброгацији овлашћена да остварује права или реализације потраживања улагача и преузеће обавезе које се односе на улагања.

2. Суброгирана права или потраживања неће премашивати првобитна права или потраживања улагача.

3. Суброгација права и обавеза осигураног улагача односи се такође и на трансфер плаћања који се врши у складу са чланом 6. овог споразума.

Члан 8.

Решавање спорова између Страна уговорница

1. Спорови Страна уговорница у вези са тумачењем или применом овог споразума решаваће се, у што је могуће већој мери, преговорима између Страна уговорница.

2. Ако се спор између Страна уговорница не може решити на овај начин у року од шест месеци од започињања преговора он ће, на захтев једне Стране уговорнице, бити поднесен арбитражном суду.

3. Арбитражни суд из става 2. овог члана ће се конституисати на AD НОС основи, за сваки појединачни случај, на следећи начин: у року од три месеца од пријема захтева за арбитражу свака Страна уговорница ће именовати једног члана суда. Ова два члана ће у року од два месеца одабрати трећег члана суда - држављанина треће земље који ће, уз сагласност обе Стране уговорнице, бити именован за председника суда.

4. Ако се у роковима утврђеним у ставу 3. овог члана не конституише арбитражни суд, и једна и друга Страна уговорница може, у одсуству споразума било које друге врсте, затражити од председника Међународног суда правде да обави потребна именовања. Ако је председник држављанин било једне или друге Стране уговорнице, или ако је на други начин спречен да обави ову функцију, затражиће се од потпредседника да обави потребна именовања. Ако је потпредседник држављанин било једне или друге Стране уговорнице, или ако је и он спречен да обави ову функцију, следећи по старешинству члан Међународног суда павде, који није држављанин било једне или друге Стране уговорнице, ће бити замољен да обави потребна именовања.

5. Арбитражни суд ће доносити одлуке на бази одредаба овог споразума, као и опште прихваћених принципа и правила међународног права. Арбитражни суд доноси одлуке већином гласова. Ове одлуке су коначне и обавезујуће за обе Стране уговорнице. Суд утврђује сопствену процедуру рада.

6. Свака Страна уговорница ће сносити трошкове свог члана суда и његовог учешћа у арбитражном поступку. Трошкове председника и преостале трошкове подједнако ће сносити обе Стране уговорнице.

Члан 9.

Решавање спорова између Стране уговорнице и улагача друге Стране уговорнице

1. Спорови између улагача једне Стране уговорнице и друге Стране уговорнице у вези са обавезама друге Стране уговорнице, по основу овог Споразума, а увези

са улагањима улагача прве Стране уговорнице, решаваће се у највећој могућој мери путем преговора.

2. Ако се спорови наведени у ставу 1. овог члана не могу решити преговорима у року од шест месеци од дана пријема писменог обавештења о настанку спора и једна и друга страна у спору ће имати право да поднесе захтев за решавање надлежном суду Стране уговорнице која је страна у спору.

3. Уместо примене одредаба става 2. овог споразума и једна и друга страна у спору може да упути спор на арбитражно решавање:

a) AD НОС арбитражном суду сходно Арбитражним правилима Комисије Уједињених нација за међународно трговинско право (UNCITRAL), или

b) Међународном центру за решавање инвестиционих спорова, у случају да су обе Стране уговорнице потписнице Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава, отворене за потписивање у Вашингтону 18. марта 1965. (Конвенција ICSID).

4. Пресуда ће бити коначна и обавезујућа за обе стране у спору и биће спроведена у складу са законима и прописима Стране уговорнице на чијој територији је улагање реализовано.

Члан 10.

Примена других одредби

Уколико закони Страна уговорница, односно садашњи или будући међународни споразуми између Страна уговорница или други међународни споразуми чији су потписници Стране уговорнице, садрже одредбе, којима се улагањима улагача друге Стране уговорнице, даје третман који је повољнији од третмана који се обезбеђује овим споразумом, такви закони и споразуми ће, у мери у којој су повољнији, имати превагу над овим споразумом.

Члан 11.**Консултације**

Представници Страна уговорница ће одржати консултације, када је потребно, у вези питања која се односе на примену овог споразума. Консултације ће се одржати на предлог једне Стране уговорнице у месту и у време које ће се уговорити дипломатским путем.

Члан 12.**Примена споразума**

Овај споразум примењиваће се на улагања на територији Стране уговорнице која, у складу са својим законима и прописима, врше улагачи друге Стране уговорнице од дана ступања на снагу овог Споразума.

Члан 13.**Ступање на снагу, трајање и престанак важења споразума**

1. Овај споразум подлеже ратификацији и ступиће на снагу на дан размене инструмената ратификације.

2. Овај споразум се закључује на период од десет година и аутоматски ће даље наставити да важи у сукцесивним периодима од по десет година, осим ако једна Страна уговорница писмено не обавести другу Страну уговорницу, најмање дванаест месеци пре истека рока, о својој намери да раскине споразум.

3. Када се ради о улагањима реализованим пре рока окончања овог споразума одредбе чл. 1. до 12. и даље ће важити у периоду од наредних десет година од тог датума.

У ПОТВРДУ ЧЕГА су доле потписана лица, ваљано овлашћена од својих влада, потписала овај споразум.

Сачињено у Скопју дана 4 септембар 1996 године у два оригинала, на македонском, српском и енглеском језику, с тим што су сви текстови подједнако аутентични. У случају разлике у тумачењу, енглески текст ће имати превагу.

**ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ
МАКЕДОНИЈЕ**

д-р Таки Фити, с.р.

**ЗА САВЕЗНУ ВЛАДУ
САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ**

**ЈУГОСЛАВИЈЕ
Горѓе Ширадовиќ, с.р.**